



МАКСИМА ТУРС – СКОПЈЕ

Бул.Јане Сандански 82/1,ТЦ БИСЕР –локал 16

Тел: 070 254 791 ; 075 359 006 ;

maximatours@yahoo.com; www.maximatours.mk

Студиа ЗИНОВА-Пефкохори

Zinova Studios – Се наоѓаат во центарот на Пефкохори, на само 100 м од плажа, веднаш до познатиот маркет “ Pródodos (Прóодоs) “ и спроти кружниот тек кај пица “Roma”. Студија на прв спрат, целосно реновирани во 2022.

Студио бр.1 и 2 со брачен кревет и фотелја на спуштање за дете до 12 години, комплет опремена кујна, клима, ТВ, Wi-fi, терас со поглед на улицата.

Студио бр.3 поглед кон улицата и **бр. 4, 5 и 6** поглед кон градината, брачен кревет и единечен кревет, комплет опремена кујна, клима, купатило со туш ,ТВ, Wi-fi.

НАПОМЕНА: Гостите се сместуваат во исчистена соба, во текот на сместувањето сами се грижат за хигиената.

Check in: 14:00h.

Check out: 09:00h.

ВАЖНА НАПОМЕНА: За хигиената на студиата се грижат самите гости. Секоја штета направена од страна на гостинот се плаќа на лице место. Студиата не поседуваат крпи, тоалетна хартија, средства за хигиенаи, паркинг. За брзината на интернетот не гарантира агенцијата.

GPS КОРДИНАТИ: <https://goo.gl/maps/4hPeH8T9eeDhsR4i6>

BLACK FRIDAY -25% попуст за резервации до 29.11.2025 со целосна уплата до 30.12.2025

-17% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.01.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 18.02.2026

-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 25.02.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 10.03.2026

-7% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.04.2026, СО 100% УПЛАТА ДО 10.05.2026

ЦЕНОВНИК:

Цена за НАЕМ на студио/апартман за 8 дена 7 ноќевања

Период	Ноќи	1/2+1 студио	1/3 студио	Коментар
17.05-24.05.2026	7	129€	159€	Промо
24.05-31.05.2026	7	159€	189€	Промо
31.05-07.06.2026	7	229€	269€	
07.06-14.06.2026	7	299€	329€	
14.06-21.06.2026	7	339€	369€	

21.06-28.06.2026	7	389€	429€	
28.06-05.07.2026	7	449€	499€	
05.07-12.07.2026	7	499€	549€	
12.07-19.07.2026	7	589€	629€	
19.07-26.07.2026	7	589€	629€	
26.07-02.08.2026	7	589€	629€	
02.08-09.08.2026	7	589€	629€	
09.08-16.08.2026	7	589€	629€	
16.08-23.08.2026	7	589€	629€	
23.08-30.08.2026	7	509€	549€	
30.08-06.09.2026	7	459€	499€	
06.09-13.09.2026	7	379€	409€	
13.09-20.09.2026	7	269€	299€	Промо
20.09-27.09.2026	7	149€	179€	Промо

Цени во € се плаќа во денари **1€ = 62 денари**

Информации, услови, попусти

Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата).

Агенцијата не превзема одговорност за квалитетот и покриеноста на интернет конекцијата во капацитетите од понудата.

На промо цените не следува попуст за: **2 последователни термини, попуст за рана резервација и BLACK FRIDAY попуст**. При резервации се уплаќа аванс од **35%** од вредноста на аранжманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата, и тоа најдоцна до **15 дена** пред реализацијата на аранжманот.

Цените обележани со портокалово се промо цени.

Во цената е вклучено:

- 7 Ноќевања,
- Интернет (Wi-fi) **(агенцијата не гарантира за брзината и јачината)**
- Клима

Во цената не е вклучено:

- Превоз,
- Патничко осигурување,
- Паркинг
- Туристичка такса **2 евра на ден (се плаќа во агенцијата)**

• ПРЕВОЗ:

- **Цени, време на поаѓање, места на поаѓање до/од**

Цена по лице за превоз Скопје-Халкидики – НЕДЕЛА	време на поаѓање	цена
Скопје – Дрводекор	04:00	50 €
Велес – (кружен тек на влезот-БП Макпетрол)	04:30	50 €
Штип – (паркинг пред пошта), трансфер до Велес	03:40	65 €
Неготино – (БП Неготино)	05:00	50 €
Граничен премин – (БП Шимов)	06:00	50 €

ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ:

За уплата на два или повеќе последователни термини одобруваме **7% попуст** на вториот термин, (ПОПУСТИТЕ ВАЖАТ САМО ЗА РЕДОВНИТЕ ЦЕНИ)

- Попустите не може да се комбинираат,
- Организаторот го задржува правото да ги продава своите капацитети преку понудата LAST MINUTE по цени кои се различни од оние во ценовникот. Страните кои платиле за аранжманот по цените објавени во овој ценовник немаат право да бараат надомест за разликата во цената.
- На промо цените НЕ следува попуст за рана резервација и 2 последователни термина.
- Патниците слегуваат на најблиската локација до сметувањето каде може да се паркира автобус,
- При сместувањето влегувате во чисти соби, но за време на престојот сами се грижете за хигиената. По завршување на Вашето летување, должни сте апартманот да го оставите во пристојна(чиста) состојба.
- Во случај на причинета штета за време на престојот, корисникот на апартманот ја надоместува штетата на сопственикот на вилата на лице место
- Секој патник има право на превоз на **1 парче багаж до 20 кг и 1 парче рачен багаж.**
- Секој дополнителен багаж се наплаќа **20 евра по куфер.**
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
- Минимум 1 ден пред секое поаѓање Ве замолуваме да се информирате во Агенција.
- Ги замолуваме патниците да бидат на местата за поаѓање 15 минути пред поаѓањето.
- Поради густот сообраќај во текот на летната сеозна можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме.
- Агенцијата, распоредот на седење во автобус го прави 2 дена пред датумот на поаѓање. Кога патникот уплаќа превоз, тоа значи дека има обезбедено седиште во превозното средство, а доколку сака да резервира одредено седиште, тоа може да го направи со доплата од **10 евра по лице**. Првиот ред на седишта е резервиран за персоналот.

ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИИ:

За отказ на резервација важат општите услови , односно:

- за отказ до 30 дена пред патувањето се задржува 30% од сумата.
- за отказ 29 до 15 дена пред патувањето се задржува 50% од сумата.
- за отказ 14 до 5 дена пред патувањето се задржува 80% од сумата.
- за отказ 5-0 дена пред патувањето се задржува 100% од сумата.
- Доколку патникот се откажува од аранжманот пред почетокот на патувањето, поради причини кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани (болест, повреда или смрт во

потесното семејство, елементарна непогода или слично), а врз основа на важечка потврда од надлежните органи, во тој случај не ги плаќа отказните трошоци по наведената скала, туку само реалните трошоци произлезени од откажувањето на аранжманот, за кои организаторот е обврзан да ги плати на крајниот давател на услугата, без право на рефундација

- Доколку патникот се откажува од аранжманот по почетокот на патувањето (за време на патување или за време на престој во местото на патување), поради настани кои се резултат на влијание на “виша сила” (воени настани, терористички акти, елементарни непогоди, сообраќајни незгоди или слично), кои ниту патникот ниту организаторот не можел да ги предвиди, избегне или отстрани, организаторот не носи одговорност ниту има обврска за поврат на средства за нереализирани услуги, освен доколку крајниот давател на услугите прифати и изврши рефундација на истите.

ПРИГОВОРИ И ПОПЛАКИ:

- Во случај на неадекватно сместување или било кој друг проблем, се молат патниците за тоа веднаш да го известат **одговорното лице на објектот или представникот**. Доколку проблемот не биде решен, веднаш треба за истиот да се извести **ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО** и уплатното место каде сте склучиле Договор за патување, за време на првиот ден од сместувањето и почетокот на ова програма. Напоменуваме дека рекламации за кои агенцијата ќе дознае на последниот ден од престојот или по враќањето на патниците, истите нема да бидат земени во предвид или разгледани.
- Ве молиме во случај на било каков инцидент (кражба, тепачка, сообраќајна незгода....), да се обратите на надлежните институции во земјата на престојот. Организаторот на патувањето единствено е задолжен да Ви помогне при посредување меѓу вас и надлежните институции

Составен дел од оваа програма се Општите услови на патување на организаторот на патувањето. За сите информации дадени усмено, агенцијата не сноси одговорност. Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од овој програм.

Важат Општите услови на СКТМ